



# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

15.03.2022 год.

Бр.Ш

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/2014, 7/19 и 7/20), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

## **ЗАКЛУЧОК** за објавување на актите донесени на 9-та седница на Советот на Општина Крушево одржана на ден 14.03.2022 год.

1.СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 9-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 14.03.2022 година.

2.Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.09-441/1 од 15.03.2022 г. Крушево**  
**Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе Христоски, с.р.**

Врз основа на член 94 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член 110 и 150 од Деловникот за работа на Советот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2008), Советот на Општина Крушево на 9-та седница, одржана на 14.03.2022 година го донесе следниот:

## **ЗАКЛУЧОК**

**СЕ УСВОЈУВА** записникот од 8-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 21.02.2022 година.

Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на општината Крушево, согласно член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002).

**Бр.08-401/3 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 35 и 38 од Законот за културата (“Сл.весник на Р.М.” бр.31/98; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 116/10; 47/11; 51/11; 136/12; 23/13; 187/13; 44/14; 61/15; 154/15; 39/16 и 11/18), член 21 став 1 точка 34 и член 53 став 1 и 2 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/2014, 7/19 и 7/20), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 14.03.2022 година, донесе:

## **РЕШЕНИЕ** за разрешување и именување на член на УО на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево

1.Од член на УО на Домот на културата „Наум Наумовски-Борче“ Крушево **СЕ РАЗРЕШУВА**: Нушка Јованоска на незјино барање.

2. За член на УО на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево, СЕ ИМЕНУВА:

-Кочо Кардула; (истакнат поединец од областа на културата).

3. Мандатот на членот на УО на Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево трае во рамките на мандатот на УО;

4. Примерок од ова Решение да се достави до именуваните, Домот на културата “Наум Наумовски-Борче” Крушево и Архивата на Општина Крушево

5. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-401/4 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 26 од Законот за Јавните претпријатија (“Сл.весник на Р.М.” бр.38/96, 6/02, 40/03; 49/06; 22/07; 83/09; 97/10; 6/12; 119/13; 41/14; 138/14; 25/15; 61/15; 39/16; 64/18; 35/19 и „Сл.весник на РСМ” бр.275/19), 36 став 1, точка 5 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002), член 21 став 1 точка 34 и член 53 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007; 16/2014; 7/19 и 7/20), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 14.03.2022 година донесе:

## **Р Е Ш Е Н И Е**

**за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор на ЈП Комуна Крушево**

1. Од членови на НО на ЈП „Комуна” Крушево заради истек на мандатот СЕ РАЗРЕШУВААТ Љубица Стојческа, Нико Јуца, Кочо Кардула, Ирена Блажеска и Ферди Абазоски;

2. За членови на НО на ЈП „Комуна” Крушево СЕ ИМЕНУВААТ:

- Нико Јуца;
- Љубица Стојческа;
- Весна Илиеска;
- Абуш Изеироски - Норово;
- Деана Наумоска;

3. Мандатот на членовите на НО на ЈП „Комуна“ Крушево трае 4 (четири) години;

4. Примерок од ова Решение да се достави до именуваните, ЈП „Комуна“ Крушево и Архивата на Општина Крушево;

5. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево;

**Бр.08-401/5 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002), член 33 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.61/2004; 96/2004; 67/07; 156/09; 47/11; 192/15; 209/18 и „Сл.весник на Р.С.М” бр.244/19; 82/20; 53/21; 77/21 и 150/21), член 27 од Законот за сметководството за буџетите и буџетските корисници (“Службен весник на РМ” бр. 61/02; 98/02; 81/05; 24/11; 145/15; 170/17 и „Сл.весник на РСМ“ бр.122/21) и член 21 став 1 точка 4 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007; 16/2014; 7/19 и 7/20), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 14.03.2022 година, го донесе следниот:

## **З А К Л У Ч О К**

**за усвојување на годишната сметка на Буџетот на Општина Крушево за 2021 година**

1. СЕ УСВОЈУВА годишната сметка на Буџетот на Општина Крушево за 2021 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-401/6 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, 11 и 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 39 и 50 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево“ бр.1/2007, 16/2014, 7/19 и 7/20), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 14.03.2022 година, го донесе следниот:

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на завршен Извештај за**  
**извршениот попис**  
**за 2021 година**

1. **СЕ УСВОЈУВА** завршниот Извештај за извршениот попис на основните средства и опремата во Единицата на локална самоуправа-Крушево за 2021 година 05-57/5 од 28.01.2022 година, од страна на пописната комисија, со сите документи за попис и пописен материјал.

2. Пописната комисија утврди дека основните средства, ситниот инвентар се во исправна состојба и на лице место.

Пописната комисија утврди дека има набавено нова опрема и ситен инвентар за што треба да се спроведе книговодствено книжење.

Општина Крушево има дадено опрема на реверс, констатирана во извештајот.

Извршен е попис и на паричните средства и на благајната и се утврди дека се слагаат со изводот од трезорот.

Извршен е попис и на побарувањата и обврските до 31.12.2021 година.

3. Пописната комисија утврди дека градежните објекти се во добра и употреблива состојба и се внесени на пописни листи.

Утврдена е состојба на ново изградени објекти во 2021 година и истите се внесени на пописна листа.

Комисијата утврди дека постојат инвестиции кои не се завршени и се во тек.

4. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-401/7 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/14, 7/19 и 7/20), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 14.03.2022 година, донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Извештајот за реализација**  
**на**  
**Програмата за уредување на градежно**  
**земјиште на подрачјето на Општина Крушево**  
**за 2021 година**

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализацијата на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Крушево за 2021 година.

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-401/8 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/14, 7/2019 и 7/20), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 14.03.2022 година донесе:

**З А К Л У Ч О К**  
**за усвојување на Извештајот за реализација**  
**на**  
**Програмата за финансирање на изработка**  
**на урбанистички планови на**  
**Општина Крушево за 2021 година**

1. **СЕ УСВОЈУВА** Извештајот за реализацијата на Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на Општина Крушево за 2021 година.

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-401/9 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/14, 7/19 и 7/20), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 14.03.2022 година, донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за усвојување на Извештајот за**  
**реализација на**  
**Програмата за поставување на урбана**  
**опрема на подрачјето на Општина Крушево**  
**за 2021 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализацијата на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Крушево за 2021 година.

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

**Бр.08-401/10 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став1 точка 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/14, 7/19 и 7/20), Советот на Општина Крушево, на седницата одржана на 14.03.2022 година, го донесе:

**ЗАКЛУЧОК**  
**за усвојување на Извештајот за реализација**  
**на**  
**Програмата за работа во областа на**  
**располагањето со градежно земјиште во**  
**сопственост на Република Северна**  
**Македонија на подрачјето на општина**  
**Крушево за 2021 година**

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за реализацијата на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Крушево за 2021 година.

2. Овој заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина

**Бр.08-401/11 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007; 16/2014, 7/19 и 7/20) и член 2, 3 и 4 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-421/1 од 08.03.2022 година од Здружение за рекреативен коњички клуб „Муџица“ Крушево, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 14.03.2022 година, донесе:

**РЕШЕНИЕ**  
**за исплата на финансиски средства**

1. ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 25.000,00 (дваесет и пет илјади) денари по барање бр.08-421/1 од 08.03.2022 година од Здружение за рекреативен коњички клуб „Муџица“ Крушево.

2. Средствата да бидат исплатени на сметка бр.240-2001110522-15 на Здружение за рекреативен коњички клуб „Муџица“ Крушево, депонент УНИ банка АД Скопје, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

**Бр.08-401/10 од 14.03.2022 г. Крушево Совет на Општина Крушево Андреј Николоски, с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 и 16 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 126 и 127-а од Законот за заштита на децата (“Сл.Весник на РМ” бр.23/2013,12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016, 163/2017, 21/2018, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21) и член 62 став 1 точка 9 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007, 16/2014, 7/19 и 7/20), Градоначалникот на Општина Крушево, донесе:

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за именување на ВД Директор во**  
**ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево**

1. **МЕРИ ХРИСТОСКА** од Крушево, ул. „Манчу Матак“ бр.22, дипломиран економист се именува за **ВД Директор на ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево.**

2. Мандатот на ВД Директорот трае до избор на нов директор, но не подолго од 6 (шест) месеци од денот на неговото именување.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Примерок од Решението да се достави до именуваната, ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево и Архивата на Општина Крушево.

***Образложение***

На ВД Директорот на ЈОУДГ „Гонча Туфа” Крушево, именуван со Решение бр.04-82/6 од 16.09.2021 година му престана функцијата ВД директор заради истек на мандатот.

Затоа согласно член 126 и 127-а од Законот за заштита на децата, Градоначалникот именува ВД Директор од редот на вработените кој ги исполнува условите за директор и кој ги врши работите на директор до именување на нов директор, најмногу до 6 (шест) месеци од денот на неговото именување. ВД Директорот именуван согласно член 126 и 127-а од Законот за заштита на децата не е должен да поседува лиценца за директор и да поседува еден од меѓународно признати сертификати или уверение за активно познавање на странски јазик.

Врз основа на горе наведеното Градоначалникот на Општина Крушево се реши како во диспозитивот на ова Решение.

Упатство за правно средство: Против ова Решение допуштена е жалба во рок од 8 (осум ) дена од приемот на истото до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

**Бр.04-477/1 од 16.03.2022 г. Крушево**  
**Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе Христоски, с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 и 16 од Законот за локалната самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), член 123 став 1 од Законот за заштита на децата (“Сл.Весник на РМ” бр.23/2013; 12/14; 44/14; 144/14; 10/15; 25/15; 150/15; 192/15; 27/16; 163/17; 21/18; 198/18 и “Службен весник на РСМ” бр.104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21), Градоначалникот на Општина Крушево, донесе:

**О Д Л У К А**

**за објавување на Јавен оглас во**  
**ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево**

**Член 1**

Со оваа Одлука се регулира начинот за објавување на Јавен оглас за избор на директор во ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево.

**Член 2**

Управниот одбор на Детската градинка потребно е да објави Јавен оглас за избор на директор на Детската градинка.

**Член 3**

Во Јавниот оглас да се утврдат условите кои треба да ги исполни кандидатот за директор, потребната документација, времето на трасење на Јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши изборот.

Јавниот оглас да се објави во јавните гласила, т.е во два дневни весници.

Пријавените кандидати ги доставуваат потребните документи согласно со огласот до Управниот одбор.

#### Член 4

Управниот одбор на Детската градинка „Гонча Туфа“ по претходно спроведена постапка, во рок од 7 дена од извршениот разговор со кандидатите на Градоначалникот му предлага еден кандидат за избор на директор.

Градоначалникот на Општина Крушево во рок од 15 дена од денот на добивање на предлогот врши избор на директор.

#### Член 5

При спроведување на постапката Управниот одбор да ги почитува одредбите од Законот за заштита на децата и одредбите од Статутот на Детската градинка.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Крушево.

**Бр.04-477/2 од 16.03.2022 г. Крушево**  
**Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе Христоски, с.р.**

Градоначалникот на општина Крушево, по добиеното позитивно Мислење на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ГП 1.1 формирана со ЛУПД (и АУП) со намена Г2.2-згради од прехранбена индустрија-фабрички комплекси на КП 1416/1 и КП 1428/3, КО Алданци, Општина Крушево, број 21-151/17 од 10.03.2022 година и Предлогот за одобрување на на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ГП 1.1 формирана со ЛУПД (и АУП) со намена Г2.2-згради од прехранбена индустрија-фабрички комплекси на КП 1416/1 и КП 1428/3, КО Алданци, Општина Крушево, број 21-151/18 од 10.03.2022 година од страна на Комисијата за урбанизам на општина Крушево, а врз основа на член 62 став (10) од Законот за урбанистичко планирање („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20), ја донесе следната

## ПОТВРДА

со која **ПОТВРДУВА** дека УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ГП 1.1 формирана со ЛУПД (и АУП) со намена Г2.2-згради од прехранбена индустрија-фабрички комплекси на КП 1416/1 и КП 1428/3, КО Алданци, Општина Крушево, со технички бр.90/2021 од март 2022 год. заверен со бр.369/21 од 09.03.2022 година, изработен од страна на Трговско друштво за градежништво, промет и услуги ГЕНИКО увоз-извоз ДОО Прилеп, ревидиран со ИЗВЕШТАЈ за СТРУЧНА РЕВИЗИЈА со тех.бр. 03/22 од 03.03.2022 година на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ за ГП 1.1 формирана со ЛУПД (и АУП) со намена Г2.2-згради од прехранбена индустрија-фабрички комплекси на КП 1416/1 и КП 1428/3, КО Алданци, Општина Крушево, со технички бр.90/2021 од март 2022 год. заверен со бр.369/21 од 09.03.2022 година, изработена од страна на Друштво за градежништво трговија и проектирање на Петар Ивановски ПЕРКАН ПРОЕКТ увоз-извоз, ДООЕЛ Прилеп, е изработен согласно Законот за урбанистичко планирање („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20) и прописите донесени врз основа на овој закон.  
**Бр.21-151/19 од 10.03.2022 г. Крушево**  
**Градоначалник на Општина Крушево м-р Томе Христоски, с.р.**

## СОДРЖИНА

Ре.бр.	стр.
1. Заклучок за објавување на актите донесени на 9-та седница на Советот на Општина Крушево .....	1
2. Заклучок за усвојување на записникот од 8-та седница на Советот на Општина Крушево .....	1
3. Решение за разрешување и иманување на член на УО на Домот на културата „Наум Наумовски-Борче“ Крушево .....	1
4. Решение за разрешување и именување на членови на Надзорен одбор на ЈП „Комуна“ Крушево .....	2
5. Заклучок за усвојување на годишната сметка на Буџетот на Општина Крушево за 2021 година.....	2
6. Заклучок за усвојување на завршен Извештај за извршениот попис за 2021 година .....	3
7. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Крушево за 2021 година .....	3

8.Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на Општина Крушево за 2021 година .....	3
9. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Крушево за 2021 година .....	4
10. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Крушево за 2021 година ..	4
11. Програма за одржување на јавната читота на територијата на Општина Крушево за 2022 година .....	4
12. Решение за исплата на финансиски средства по барање од Здружение за рекреативен коњички клуб „Муџица“ Крушево .....	4
13. Решение за именување на ВД директор во ЈОУДГ „Гонча Туфа“ Крушево .....	5
14. Одлука за објавување на Јавен оглас во ЈОУДГ „Гонча Туфа“ Крушево .....	5
15. Потврда за урбанистички Проект .....	6

Редакциски одбор на Општина Крушево.